

Врз основа на Одлуката за спроведување постапка за издавање под закуп на локации за поставување на штандови и тезги за време на одржување на „Probistip summer festival“ 2018 по пат на усно јавно наддавање од Градоначалникот на Општина Пробиштип бр. 08-686/4 од 13.07.2018 година, Комисијата за јавно наддавање на Општина Пробиштип го донесе следниот:

ЈАВЕН ОГЛАС

За спроведување постапка за издавање под закуп на локации за поставување на штандови и тезги на градскиот пазар во Пробиштип за време на одржување на Probistip Summer Festival 2018 по пат на усно јавно наддавање

1.Закуподавач: Општина Пробиштип ул.Јаким Стојковски бр.1 Пробиштип тел.032/483-131, факс 483-047.

2.Повикот е јавен и отворен со право на учество на сите домашни правни лица регистрирани за вршење на угостителска дејност

3. Предмет на закупот е


Р.бр.	Опис	Почетна цена	Праг за наддавање
	Локации за поставување на штандови во покриениот дел од градскиот пазар во Пробиштип		
1	Локација бр.1 Според скица која е во прилог на одлуката.	30.000 денари	500 денари
2	Локација бр.2 Според скица која е во прилог на одлуката.	30.000 денари	500 денари
3	Локација бр.3 Според скица која е во прилог на одлуката.	30.000 денари	500 денари
4	Локација бр.4 Според скица која е во прилог на одлуката.	30.000 денари	500 денари
5	Локација бр.5 Според скица која е во прилог на одлуката.	30.000 денари	500 денари
6	Локација бр.6 Според скица која е во прилог на одлуката.	30.000 денари	500 денари
7	Локација бр.7 Според скица која е во прилог на одлуката.	30.000 денари	500 денари
8	Локација бр.8 Според скица која е во прилог на одлуката.	30.000 денари	500 денари
9	Локација бр.9 Според скица која е во прилог на одлуката.	30.000 денари	500 денари

Р. бр.	Опис	Почетна цена	Праг за наддавање
	Локации за поставување на тезги на градскиот пазар во Пробиштип		
1	Локација бр.1 Според скица која е во прилог на одлуката.	1.000 денари	500 денари
2	Локација бр.2 Според скица која е во прилог на одлуката.	1.000 денари	500 денари

Постигнатата цена на закупнина ќе се пресметува и плаќа во рок од 3 дена по завршувањето на усното јавно наддавање

Времетраењето на закупот е 2 дена за време на одржувањето на Probistip Summer Festival 2018 г. односно за деновите 27 и 28 јули 2018 година.

Со овој закуп на локација на „Probistip summer festival“ 2018 се стекнува со право на локација на градскиот плоштад за време на културниот настан кој го организира Општина Пробиштип на ден 27.08.2018 година, а по повод 28 Август, Ден на рударите во РМ, Верскиот празник Успение на пресвета Богородица и Ден на Пробиштип.



4. Закупот ќе се изврши со усно јавно наддавање.

- За учество на јавниот повик секој понудувач е должен да уплати депозит во висина од 50% од утврдената почетна цена за закуп.

- Депозитот се уплаќа на депозитна сметка во рамките на трезорската сметка или на благајната на општина Пробиштип, за секоја локација посебно. Доколку заинтересираните кандидати сакаат да учествуваат на наддавањето за повеќе локации, во тој случај треба да уплатат депозит за толку локации за колку што ќе наддаваат.

- Рокот за уплата на депозитот е најдоцна час пред часот утврден за јавното наддавање.

- Наддавањето ќе се изврши доколку во оставениот рок има најмалку еден пријавен кандидат, во спротивно наддавањето ќе се повтори.

- На јавното наддавање не може да учествува лице кое навремено не го уплатило предвидениот износ на депозитот наведен во овој повик.

- Јавното наддавање ќе се спроведе на ден 18.07.2018 година (среда) со почеток во 12.00 часот во часот во салата на Општина Пробиштип во Домот на култура „Злетовски рудар“ Пробиштип.

- Овластените претставници на наддавачите, за учество на јавното наддавање на комисијата треба да и достават писмено овластување потпишано од одговорното лице кај правното лице – понудувач.

- По завршување на јавното наддавање најповолниот понудувач треба да го уплати постигнатиот износ за закуп во рок од 3 дена од денот на завршувањето на јавното наддавање. Во спротивно, депозитот ќе му се задржи а локацијата ќе се издаде на второ рангираниот учесник на јавното наддавање.

- По завршување на изборот на најповолен понудувач, на сите учесници во јавното наддавање кои не се избрани, средствата од депозитот ќе им бидат вратени најдоцна во рок од 7 дена од денот на јавното наддавање.

- Со најповолно избраниот наддавач ќе се склучи договор во рок од 3 дена од јавното наддавање за уредување на мегусебните права и обврски.

- Правните лица кои ќе вршат продажба на производи во готовинско плаќање треба да поседуваат фискален апарат и да издаваат фискални сметки онаму каде што ќе се врши продажбата.

- Доколку правните лица вршат продажба само за време на Probistip Summer Festival 2018 треба да бидат регистрирани како обврзници од времен карактер.

- организаторот на манифестацијата Probistip Summer Festival 2018 се оградува од било какви евентуални последици по учесниците на манифестацијата по основ на поседување на фискален апарат и издавање на фискални сметки.

Комисија за јавно наддавање
Претседател,
Радослав Илиевски